

БАРАЊЕ ЗА ЕЛЕКТРОНСКО/МОБИЛНО БАНКАРСТВО

Експозитура _____

Назив на правното лице	
Адреса и седиште	
Матичен број	
Даночен број	
Телефон	
Email	

I. Дигитални канали

☐ Овозможување ☐ Измена ☐ Бришење на услуга

☐ Електронско банкарство

☐ Мобилно банкарство

Тип на сертификат:

KIBS: ☐ Verba Sign PKI Token ☐ Verba Sign Pro PKI Token

☐ Telecom

Времетраење на сертификат:

☐ 1 година ☐ 2 години

A. Преглед на сметки во електронското банкарство

Р.Бр	Број на сметка/Број на партија	Потписен режим: Внесете една од опциите; 1. Single - Поединечен потпис; 2. Double - Двоен потпис; 3. Group - Групен потпис 4 Group -Групен по приоритет 5. Mix –Мешан
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		

Б. Овластувања по сметка:

Овластените лица за увид во сметка, креирање на налози за плаќање со и без право на потпис* преку електронско банкарство за корпоративни клиенти го имаат следното ниво на овластување:

р.б.	Име и презиме/ Матичен број	Е-mail Адреса**/ Бр. на телефон	Број на сметка	Овластување (***) за електронско банкарство			Лимит (****)	Група (*****)
				ИНФ	Креирање налози	Потпис		
1.				☒	☐	☐		
2.				☒	☐	☐		
3.				☒	☐	☐		
4.				☒	☐	☐		
5.				☒	☐	☐		

Овластени лица за увид во сметка, креирање на налози за плаќање со и без право на потпис* преку мобилно банкарство за корпоративни клиенти го имаат следното ниво на овластување:

р.б.	Име и презиме/ Матичен број	Е-mail Адреса**/ Бр. на телефон	Број на сметка	Овластување (***) за мобилно банкарство			Лимит (****)	Група (*****)
				ИНФ	Креирање налози	Потпис		
1.				☒	☐	☐		
2.				☒	☐	☐		
3.				☒	☐	☐		
4.				☒	☐	☐		
5.				☒	☐	☐		

1	Кај с-ка со двоен потпис, задолжително мора да има најмалку двајца "потписници" за таа с-ка
2	Кај с-ка со групен потпис, се дефинираат потписници поделени во две групи, група 1 и група 2. Кај с-ка со групен потпис по приоритет, потписниците се делат во две групи група 1 и група 2, со тоа што секогаш мора да потпише прв потписник од група 1.
3	Кај с-ка со мешан потпис, задолжително треба да се постават групи за потпишување и лимити по сметка по корисник

(*) Овластените лица за увид во сметка, креирање на налози за плаќање со и без право на потпис преку електронско банкарство треба да достават лични карти за идентификација.

(**) Доколку се користи сертификат издаден од КИБС и/или Македонски Телеком задолжително се пополнува валидна е-mail адреса со кој е поврзан дигиталниот сертификат и CRT број за сертификатите издадени од Македонски Телеком

(***) Доколку овластеното лице има овластувања за потпис и за креирање на налози, задолжително треба да се означат и „Потпис“ и „Креирање на налози“.

(****) Лимитот е дефиниран во валутата од сметката.

(*****) Се пополнува само кај групен потпис и мешан потпис. Кај сметки со групен, групен со приоритет и мешан потпис постојат групи: Група 1 и Група 2. Деталното ниво на овластување по лимити се дефинираат во формуларот за регистрација за електронско банкарство за корпоративни клиенти.

В. Дополнителни информации за потписен режим Мiх-Мешан потпис
(Се пополнува само во случај на мешан потпис)

р.б.	Сметка	Долен лимит	Горен лимит	Број на потписи од која било група	Број на потписи од Група 1	Број на потписи од Група 2
1.						
2.						
3.						
4.						

Корисникот односно Овластеното лице со потпишувањето на овој документ, слободно и изречно ја изјавува својата волја и се согласува податоците кои се однесуваат за него, за состојбата, операциите и другите податоци за сметката, вклучувајќи го и ЕМБГ, а се сметаат за деловна тајна да бидат доставувани до соодветниот процесен центар во земјата односно странство, а со цел исполнување на задачите со кои Банката се согласила во Договорот за регулирање на меѓусебните права и обврски за користење на услугата за електронско/мобилното банкарство за корпоративни клиенти.

За сите извршени трансакции и пораки испратени преку системот за електронско / мобилното банкарство од страна на Корисникот, целокупната одговорност или евентуалната штета ја сноси Корисникот, односно Банката ќе ги задолжи сметките на Корисникот.

Согласност на коминтентот

Со пополнување на Барањето потврдувам дека:

- Наведените податоци се точни и при промена на податоците (во кои се содржат и адресни податоци) во рок од 3 работни дена од настанувањето на промената ќе ја известам Банката. Во спротивно, секоја достава од страна на Банката до Клиентот се смета дека е уредно извршена на адресата наведена во ова барање;
- Сум согласен/на моите лични податоци наведени во ова Барање да бидат регистрирани, обработувани, ажурирани од Банката или преку ангажирање на обработувач на податоци и да ги пренесува личните податоци во други држави во согласност со законските прописи и интерните акти на Банката во рамки на банкарското работење како и да ги стави на увид на овластени лица во Банката или на трети лица, во сите случаи предвидени со Законот;
- Сум свесен/на и согласен/на податоците кои се собираат и обработуваат од страна на Банката, а се однесуваат на воспоставувањето на услугата која се добива со пополнување на оваа регистрациона форма од Банката, да може да бидат пренесувани во другите членки на групацијата Ерсте и Штаермаркише Шпаркасе;
- Пред давањето на моите лични податоци сум запознат со моите права кои произлегуваат од Законот за заштита на личните податоци и кои се дадени во Политиката за приватност објавена на WEB страната на Банката;
- Сум запознат/а податоците наведени погоре претставуваат деловна тајна согласно Законот за банки и останатата важечка законска регулатива;
- Банката го задржува правото да побара и други податоци за клиентот за цели на воспоставениот деловен однос.

Место и датум

Потпис и печат на овластен работник во банката

Потпис и печат на овластеното лице

Експозитура: